

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЕЛС ЗРНОВЦИ

Ул „ Илинденска,, бб – Зрновци тел / факс 033-353-105

E mail info @zrnovci.gov.mk

www.zrnovci.gov.mk

ПОЕДНОСТАВНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(по добиено Решение за согласност од СЈН бр 10-9422/12 од 28.06.2016 година)

ОГЛАС 008/2016

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ЗА НАБАВКА НА : градежни материјали во Општина Зрновци,сукцесивно за период од една година

Зрновци јули 2016 година

Инструкции за понудувачите

1. Договорен орган

Договорен орган е Општина Зрновци- Зрновци , ул Илинденска бб , телефон за контакт 033-353-105, 075-389-342 , електронска адреса info@zrnovci.gov.mk, лице за контакт Кристиан Савев

2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1 Предмет на овој договор за јавна набавка се градежни материјали

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација во прилог на оваа тендерска документација.

2.2. Предметот на договорот е делив на делови како што е дефинирано во техничката спецификација. Економски оператор може да даде понуда за еден, или за сите делови од предметот на договорот за јавна набавка. Економски оператор не може да ги дели составните елементи на поединечен дел. За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посеба електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>) Предмет на секоја аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти , без ДДВ за секој дел од предметот на договорот за јавна набавка. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно.

3. Начин на испорака

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача на следниов начин ф-ко договорен орган – Општина Зрновци ул Илинденска бб с. Зрновци.

4. Разлики во цени (корекција на цени)

4.1. Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целотот времетраење на договорот за јавна набавка.

5. Рок на испорака

Носителот на набавката е должен да го испорача предметот на договорот во рок од еден ден од денот на нарачката на стоката.

6. Начин на плаќање

Начин на плаќање е вирмански во рок од 60 дена.

7. Право на учество

7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни рефернци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца , како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца , нема право на учество.

7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице – понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

7.3. Право да одстави понуда има и група на понудувачи без обврска за задржување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

7.4. Составен дек од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци- членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

Напомена – Во моментот на поднесување на понудата сите членови на групата треба да бидат регистрирани на електронскиот систем за јавни набавки.

7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор

- Учествува во повеќе од една самостојна и /или како член во групна понуда или
- Учествува како подизведувач во друга самостојна и/или ќе бидат во групна понуда.

7.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

7.8. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната способност е подржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства , односно соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од Законот)

7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично) . Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка , без оглед на бројот на подизведувачите.

7.10. Лицата кои учествувале во изработката на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествува во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност.

8.1 Лична состојба

- Во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари,
- На понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапка за јавен повик, доделување на договори за јавно приватно партнерство
- На понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,
- Понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација,
- Понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или други јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа.
- На понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност,
- Понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган

8.2. Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

8.7. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување за способноста на економскиот оператор и при евакуацијата на понудата, комисијата задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

8.8. Во случај на група економски оператор, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

Ако економски оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови во групата.

9. Начин на докажување на способноста на понудувачот

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација.

9.1. За докажување на личната состојба

- Изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- Потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран,
- Потврда од Регистарот на акзни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапка за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,
- Потврда од регистарот на акзни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- Потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија , дејност или должност , односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Документите од точка 9.1 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци, а се доставуваат на барање на комисијата. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на отварањето на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

Изјавата се поднесува во хартиена форма и истата треба да биде потпишана од одговорното лице на економскиот оператор.

9.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионална дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека перипаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

10. Појаснување, измена и дополнување на тендерската документација

10.1. појаснување на тендерската документација

10.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган , исклучиво во хартиена форма, најдоцна три дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

10.1.2. Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот прашања и одговори, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е адден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

10.2 Измена и дополнување на тендерската документација

10.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред ситекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени и да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести економските оператори што неа ја подигнале.

10.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

10.2.3. Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН, како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

11. Изготвување и поднесување на понудите

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог.

Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

11.2. Понудата се поднесува во хартиена форма, истата треба да биде потпишана и заверена од страна на одговорното лице на економскиот оператор. Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата.

11.3. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба.

Со понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

11.4. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе

резултира со издавање негативна рефернца против таквиот понуувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

11.5 Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се неистинити. Изјавата од ставот на овој член ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по рокот за поднесување на понудите.

Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице .

11.6.Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи

- Обарзец на понудата (Прилог 1)
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2)
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3)
- Изјава за независна понуда (прилог 4)
- Документ за регистрирана дејност

11.7. Јазик на понудата

Понудата како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, е пишуваат на македонски ајзик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература коисе дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски ајзик.

11.8.Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 60 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој датум во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

11.9. Принцип на една понуда

Едно правно или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

12. Краен рок и место за поднесување на понудите

12.1. Краен рок за поднесување на понудите е _____, 2016 година во 12,00 часот

12.2. Понудите се поднесуваат во хартиена форма , до Општина Зрновци, на ул. Илинденска бб с. Зрновци

12.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудата, нема да биде примена, односно ќе биде отфрлена за што економскиот оператор ќе биде извстен.

13. Критериум за доделување на договорот

13.1 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниската цена. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите , туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

13.2 Еваулацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериуми за доделување на договорот за јавни набавки во бодови (Службен весник на Република Македонија,, бр 41/08)

14. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

14.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели на постапкан со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

14.2. Оваа постапка ќе се спроведува хартиена форма а ќе заврши со е-аукција како последна фаза од постапката.

14.3. Подетални информации за електронската аукција

Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини , без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукција ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првките понуди, до сите економски оператори кои доставиле понуди. Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН, на лицето кое ќе поднесе понуда за соодветната постапка во хартиена форма. Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци – почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата, интервалот во кој ќе се спроведува негативниот наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени) .

Доколку е поднесена само една понуда или само еда прифатлива понуда , договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци – идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш , а доколку не поднесе конечна цена , првично понудената цена ќе се смета за конечна.

15. Доделување на договор за јавна набавка

15.1. Договорниот орган , по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапка за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

15.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена , за најповолна ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

15.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а при тоа две или повеќе понуди имаат идентична цена , најповолна ќе биде избрана првично поднесената понуда.

15.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

15.5. По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цените на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

17. Известување за доделување на договорот за јавни набавки

17.1. По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

17.2. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во хартиена форма најдоцна 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатот од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за избор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

18. гаранција за квалитетно извршување на договорот

17.1. Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување на гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот во висина од 10% од вредноста на договорот.

17.2. Гаранцијата од точка 17 се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма .

Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма . Копии не се прифаќаат.

17.3. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важноста на гаранцијата.

17.4. Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

17.5. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

17.6. гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува по добиеното известување за извршен избор, во рок од 5 дена а пред склучување на договорот .

17.7. гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определен рок , и тоа по пошта или лично на лицето за контакт од точка 1.2.2 од тендерската документација

17.8. гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го исвести носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна рефернца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавување на негативна рефернца на ЕСЈН , носителот на набавката може да покрене спор пред надлежен суд.

17.9. Доколку договорот за јавни набавки е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

17.10. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот , по пошта , лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

18. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претпрел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките , дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидена со Законот за јавни набавки . Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

19. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

19.1. Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечност на одлуката за избор или за поништување на постапката.

19.2. Веднаш по завршувањето на постапката , договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

За набавка на: градежни материјали , sukcesivна набавка за период од една година, во Општина Зрновци

дел 1 -градежни производи

Р.бр ој	Назив на производот	Единична мера	Количин	Цена без ДДВ	Цена со ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	Вкупна цена со ДДВ
1	Портланд Цемент пакуван во вреќи од 50 кг тип на цемент СЕМ I 42.5 N	кг	7500				
2	Бетон МВ 20/3 (готов) локација Општина Зрновци	М3	20				
3	Бетон МВ 30/3 (готов) локација Општина Зрновци	М3	30				
4	Паста вар-гасена , пакување од најмалку 30 кг	кг	30				
5	Бетонско железо ф10-ребрасто, со должина од 12м RA 400/500	Кг	700				
6	Бетонско железо ф12 – ребрасто со должина од 12м, RA 400/500-	Кг	800				
7	PVC UK цевки SN4 со ф 110, минимална дебелина на цевката да е 3мм	М	100				
8	PVC UK цевка SN4 со ф 160 , минимална дебелина на цевката да е 4 мм	М	100				
9	PVC UK цевка SN4со ф 200, минимална дебелина на цевката да е 4,5мм	М	100				

10	Хидраулично врзивно средство за малтерисување пакуван во вреки од 50 кг	Кг	500				
11	Шајки за ковење на дрво бр 6	кг	10				
12	Шајки за ковење на дрво бр 10	кг	10				
13	Шајки за ковење на дрво бр 16	Кг	10				
14	Керамички шуплив блок со хоризонтални отвори 16/40/25 см	Парче	500				
15	Керамички шуплив блок со хоризонтални отвори 20/25/25 см	Парче	1000				
16	Мазни капаци за керамида од керамика 17 см (1-ва класа)	Парче	50				
17	Керамида од керамика со димензија 415x216 мм и тежина од 2,75-3,2 кг (1-ва класа)	Парче	500				
18	Шиндра за покрив	М2	100				
19	Шљунак (речен)	М3	10				
20	Песок сепариран 1 (речен) од 0-4 мм	М3	10				
21	Песок сепариран 1(0-4мм) 2(4-8мм) и 3(8-16мм) (речен)	М3	50				
22	Дробен камен (100мм-200мм)	М3	10				
23	Пластифициран профилиран лим за кров КТ-25 средно ребро, со дебелина 0,50мм,	М2	100				

дел 2- дрвена граѓа

Ред број	Назив на производот	Единична мерка	Количина	Цена без ДДВ	Цена со ДДВ	Вкуона цена без ДДВ	Вкупна цена со ДДВ
1	Чамова даска 25мм, должина 400см, ширина од 10 до 30см –класа II(со влажност од 13-18%)	М3	5				
2	Чамова летва 2,5/5см, должина 400см, калса I (со влажност од 13-18%)	М	100				

3	Чамова летва 2,5/5см, должина 400см, класа II (со влажност од 13-18%)	M3	0,5				
4	Чамова летва 5/5см, должина 400см калса I (со влажност од 13-18%)	M3	0,5				
5	Чамова летва 5/5см, должина 400см класа II (со влажност од 13-18%)	M3	0.5				
6	Чамова летва 5/8см должина 400см, класа II (со влажност од 13-18%)	M3	0,5				
7	Чамова летва 5/8 см должина 400см – класа II (со влажност од 13-18%)	M3	0,5				
8	Чамова Греда 8/10см, должина 400см класа I(со влажност од 13-18%)	M3	1.5				
9	Чамова Греда 8/10см, должина 400см-калса II (со влажност од 13-18%)	M3	1.5				
10	Чамова талпа со дебелина 5см, должина 400см ,ширина од 10 до 30см –класа I	M3	1.5				
11	Водоотпорна иверица 16mm со димензии 1220*2440mm или еквивалентно	M3	1				
12	Гипсани градежни плочи со димнзии минимум 2000*1250мм должина и 9мм дебелина	M2	3				
13							

- Договорениот орган нема обврска во целост да ги искористи предвидените количини од техничката спецификација.

Општина Зрновци

Комисија за јавни набавки

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот _____ *[се наведува назив на понудувачот]* во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна набавка на **Набавка на градежни материјали sukcesивна набавка за една година – , во општина Зрновци** објавен од страна на општина Зрновци со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице*

(потпис)

*Оваа изјава може да биде потпишана и од лице овластено од одговорното лице

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице*

(потпис)

**Изјавата за сериозност на понудата може да биде потпишана и од лице овластено од одговорното лице*

Прилог 4 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека **понудата за Набавка на градежни материјали, sukcesивна набавка за период од едн година во општина Зрновци по оглас бр.008/2016** ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на **понудата за постапката бр.008/2016** не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невестинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

Изјавата за независна понуда не може да биде потпишана од ниту едно друго лице освен од одговорното лице

Прилог 1 – Образец на понуда

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЕЛС ЗРНОВЦИ

ул. „Илинденска“ бб – Зрновци тел./факс: 075 389-340

e-mail: info@zrnovci.gov.mk ;

www.zrnovci.gov.mk

Врз основа на огласот 005/2016 објавен од страна на општина Зрновци , за доделување на договор за јавна набавка на **Набавка на градежни материјали, сукцесивна набавка за период од една година во општина Зрновци** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1.Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

- Адреса: _____
- Телефон: _____
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт
- : _____

I.3.Одговорно лице

: _____

I.4.Даночен број:

Дел II – Техничка понуда

II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве стоки/услуги/работи:

[Во оваа точка понудувачот ги наведува стоките/услугите/работите кои ги нуди со сите потребни технички карактеристики на истите, а во согласност со техничките спецификации дадени во тендерската документација. Доколку е попрактично, линиите може да се заменат со соодветна табела или друга форма која договорниот орган ја смета за соодветна. Овој дел треба соодветно да се прилагоди доколку договорот за јавна набавка е поделен на делови]

II.2. Во прилог ги доставуваме бараните брошури, каталози и слично за стоките кои ги нудиме, и тоа: _____.

[Во оваа точка, понудувачот треба да го наведе видот на документите кои ги доставува за приказ на стоките што ги нуди]

II.3. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

III.1. Вкупната цена на нашата понуда, за дел 1 – градежни производи, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: _____ [со бројки] _____) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____.

III. 2. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда за дел 1- градежни производи, е даден во следнава листа на цени:

дел 1 -градежни производи

Р.бр ој	Назив на производот	Единична мера	Количин	Цена без ДДВ	Цена со ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	Вкупна цена со ДДВ
1	Портланд Цемент пакуван во вреќи од 50 кг тип на цемент СЕМ I 42.5 N	кг	7500				
2	Бетон МВ 20/3 (готов) локација Општина Зрновци	М3	20				
3	Бетон МВ 30/3 (готов) локација Општина Зрновци	М3	30				
4	Паста вар-гасена, пакување од најмалку 30 кг	кг	30				
5	Бетонско железо Ф10-ребрасто, со должина од 12м, RA 400/500	Кг	700				
6	Бетонско железо ф12 – ребрасто со должина од 12м, RA 400/500-	Кг	800				
7	PVC UK цевки SN4 со ф 110, минимална дебелина на цевката да е 3мм	М	100				
8	PVC UK цевка SN4 со ф 160, минимална дебелина на цевката да е 4 мм	М	100				
9	PVC UK цевка SN4 со ф 200, минимална дебелина на цевката да е 4,5мм	М	100				
10	Хидраулично врзивно	Кг	500				

	средство за малтерисување пакуван во вреки од 50 кг						
11	Шајки за ковење на дрво бр 6	кг	10				
12	Шајки за ковење на дрво бр 10	кг	10				
13	Шајки за ковење на дрво бр 16	Кг	10				
14	Керамички шуплив блок со хоризонтални отвори 16/40/25 см	Парче	500				
15	Керамички шуплив блок со хоризонтални отвори 20/25/25 см	Парче	1000				
16	Мазни капаци за керамида од керамика 17 см (1-ва класа)	Парче	50				
17	Керамида од керамика со димензија 415x216 мм и тежина од 2,75-3,2 кг (1-ва класа)	Парче	500				
18	Шиндра за покрив	M2	100				
19	Шљунак (речен)	M3	10				
20	Песок сепариран 1 (речен) од 0-4 мм	M3	10				
21	Песок сепариран 1(0-4мм) 2(4-8мм) и 3(8-16мм) (речен)	M3	50				
22	Дробен камен (100мм-200мм)	M3	10				
23	Пластифициран профилиран лим за кров КТ-25 средно ребро, со дебелина 0,50мм ,	M2	100				
ВКУПНО							
ДДВ							
СЕ ВКУПНО							
СО ЗБОРОВИ							

Договорениот орган нема обврска во целост да ги искористи предвидените количини од техничката спецификација.

-Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација

-Со поднесување на оваа понуда , во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

одговорно лице

III.2 Вкупната цена на нашата понуда за дел 2 – дрвена граѓа , вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува _____(со бројки) ,

_____ (со букви) денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____.

Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени

Листа на цени за дел 2- дрвена граѓа

Ред број	Назив на производот	Единична мерка	Количина	Цена без ДДВ	Цена со ДДВ	Вкуона цена без ДДВ	Вкупна цена со ДДВ
1	Чамова даска25мм, должина 400см, ширина од 10 до 30см –класа II(со влажност од 13-18%)	М3	5				
2	Чамова летва 2,5/5см, должина 400см, калса I (со влажност од 13-18%)	М	100				
3	Чамова летва 2,5/5см, должина 400см, класа II (со влажност од 13-18%)	М3	0,5				
4	Чамова летва 5/5см, должина 400см калса I (со влажност од 13-18%)	М3	0,5				
5	Чамова летва 5/5см, должина 400см класа II (со влажност од 13-18%)	М3	0.5				
6	Чамова летва 5/8см должина 400см,класа II (со влажност од 13-18%)	М3	0,5				
7	Чамова летва 5/8 см должина 400см – класа II (со влажност од 13-18%)	М3	0,5				
8	Чамова Греда 8/10см,должина 400см класа I(со влажност од 13-18%)	М3	1.5				
9	Чамова Греда 8/10см,должина 400см-калса II (со влажност од 13-18%)	М3	1.5				
10	Чамова талпа со	М3	1.5				

	дебелина 5см, должина 400см ,ширина од 10 до 30см –класа I						
11	Водоотпорна иверица 16mm со димензии 1220*2440mm или еквивалентно	M3	1				
12	Гипсани градежни плочи со димнзии минимум 2000*1250mm должина и 9mm дебелина	M2	3				
ВКУПНО							
ДДВ							
СЕ ВКУПНО							
СО ЗБОРОВИ							

.Во делот „количина,, ореинтационо е предвидена количината на стоки која ќе се набавува за времетраење на договорот за јавна набавка при што набавката ќе се врши сукцесивно согласно потребите на договорениот орган. Договорениот орган нема обврска во целост да ги искористи предвидените количини од техничката спецификација.

-Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација

-Со поднесување на оваа понуда , во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

одговорно лице
